



Јавен повик за финансиска поддршка преку Фондот за предизвици

Датум на објавување: 17 март 2021

Согласно стратегијата за поддршка на секторот оддржливо земјоделство, преку Фондот за предизвици, Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) во партнерство со Министерството за Економија обезбедува поддршка на МЕРКА 1. Развој и поддршка на претприемништвото, ММП, подмерка 1.2 Финансиска поддршка за женско претприемништво, која е дел од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.15/21)

Краток опис на Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ)

Програмата за зголемување на пазарната вработливост, финансирана од Швајцарската Агенција за развој и соработка, има за цел зајакнување на деловниот сектор преку создавање на поволна околина во три сектори со високорастечки потенцијал за развој: одржлив агробизнис, авантуристички/активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).

Активностите на ИМЕ се насочени кон проширување на пазарите и зајакнување на конкурентноста на домашните чинители во овие три сектори, подобрување на финансиското работење преку подобрување на квалитетот на производите и услугите, и создавање одржливи работни места за соодветно квалификуван кадар во Северна Македонија, особено за жени и млади.

Програмата ИМЕ работи на создавање на 2.706 нови работни места и резултатите кои се стреми да ги постигне преку развој на пазарниот систем се:

1. Развој и раст на компаниите во избраните сектори преку подобрување на производите и услугите и проширување на пазарите.
2. Подобрени услуги и унапредена политика и регулатива, со што ќе се создаде постимулативна околината за раст на компаниите во избраните сектори, и
3. Компаниите да обезбедат поатрактивни и инклузивни услови за работа за млади и жени, како и нивно задржување на работните места.

Целта на Фондот за предизвици

Целта на Фондот за предизвици е да ги зголеми вработувањата, приходите и продажбата на компаниите преку адресирање на системски пазарни предизвици во одржливото земјоделие, авантуристички/активен туризам и ИКТ. Фондот за предизвици треба да овозможи развивање на бизниси во сопственост или управувани од жени и млади и создавање на подобри инклузивни услови за вработување.

Фондот за предизвици има за цел да го поттикне развојот на нови и да се подобрат постоечките производи и услуги, да се подобрат поврзувањата на компаниите со останатите во нивниот вредносен ланец (на пример, производител од мал обем да се поврзе со компанија или пак установа на која ќе и ги нуди своите производи). Поддршката треба да помогне да се зголеми конкурентност на компаниите со цел успешно да ги пласираат своите производи и услуги на домашните или странските пазари.

Овој повик за Фонд за предизвици Програмата IME го распишува и го реализира во соработка со Министерството за економија.

Поддршка преку Фондот за предизвици на IME за развоен проект

Микро или мало претпријатие кои инвестира во развоен проект со кој се воведува иновација или се врши подобрување на бизнис моделот, може да аплицира за поддршка преку инструментот Фонд за предизвици со кофинансирање на 80% од докажаните трошоци, но не повеќе од 150.000,00 денари по апликант за следните намени:

- Развој на синџирот за снабдување со суровина (на пр. подобрување на продуктивноста или зајакнување на капацитетот на другите актери во синџирот на снабдување).
- Воведување на нова технологија (на пр. воведување иновации, нови еколошки норми, подобрување на ефикасноста на процесите, и сл.)
- Развој на нов производ (на пр. консултант, нов рецепт, тестирање, дизајн, етикети, пакување и сл.)
- Развој на пазар (учество на саеми, влез во маркет, презентации, промоции, онлајн платформи, брендинг и сл.)

Фондот за предизвици **не** покрива ниту една од следниве активности:

- Капитални расходи, вклучително и купување на основни средства или купување недвижен имот
- Изградба на објекти и реновирање
- Капитални заеми
- Поддршка или лобирање во име на политички партии
- Верски активности
- Поддршка на полицијата или војската

Право на учество на повикот за поддршка од Фондот за предизвици на IME

Поддршка од Фондот за предизвици на IME програмата може да добијат микро и мали претпријатија кои вршат претежна дејност (наведена во тековната состојба) која спаѓа во шифра на дејност С/В согласно Националната Класификација на Дејностите-Рев.2.:

- 10.3 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
 - 10.31 Преработка и конзервирање на компири
 - 10.32 Производство на сокови од овошје и зеленчук
 - 10.39 Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
- 11.0 Производство на пијалаци
 - 11.02 Производство на вино од грозје
 - 11.03 Производство на јаболковина и вина од друго овошје

Предимство за поддршка ќе имаат претпријатија кои аплицирале за поддршка преку подмерка 1.2 Финансиска поддршка за женско претприемништво на Министерството за економија.

Претпријатијата кои веќе користат и/или користеле поддршка од Фондот за можности на ИМЕ програмата **не** може да се квалификуваат за поддршка од ИМЕ програмата.

Аплицирање за поддршка од Фондот за предизвици на ИМЕ Програмата

Претпријатијата кои се заинтересирани да аплицираат за поддршка од Фондот за предизвици на ИМЕ програмата треба да изготват и достават Апликација со предлог развоен проект.

Апликацијата треба да се состои од:

1. Технички предлог (Концепт - Анекс I)
2. Предлог буџет (Образец за буџет - Анекс II)
3. Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија, не постара од 2 (два) месеци
4. Биланс на успех и биланс на состојба од последната затворена финансиска година

Повикот за аплицирање со предлог проекти, Анекс 1 - образец за концепт, Анекс II - образец за буџет се објавени на веб страната на Програмата за зголемување на пазарната вработливост www.ime.org.mk

Начин и рок на доставување на апликациите

Сите апликанти мора да ги достават апликациите **електронски преку е-пошта на: ContactIME@thepalladiumgroup.com** најдоцна до **30.04.2021**. Секое барање добиено по истекот на рокот ќе биде одбиено. Прашањата во врска со поднесувањето на апликациите мора да бидат испратени по е-пошта не подоцна од 5 дена пред истекот на рокот за доставување на ContactIME@thepalladiumgroup.com. ИМЕ нема обврска да дава појаснување на прашањата добиени по крајниот датум. Одговорите ќе бидат дадени најдоцна 2 дена пред крајниот рок за доставување на апликациите.

Евалуација на апликациите за поддршка од Фондот за предизвици

Заедничка комисија од Програмата ИМЕ и Министерството за економија ќе ги евалуира апликациите според однапред дефинирани критериуми утврдени подолу. Доколку е

потребно, во процесот на евалуација, IME може да побара појаснување и дополнителни материјали од апликантите. Барањето за доставување дополнителни информации треба да се смета како дел од процесот на евалуација и нема да значи позитивна одлука или обврска од страна на IME да им додели поддршка на апликантите.

Апликациите за добивање поддршка во рамките на Фонд за предизвици ќе бидат оценети според следните критериуми:

Критериуми за евалуација	
Стратешки пристап (35 поени)	поени
1. Предложената активност ќе доведе до создавање нови (директни со полно работно време или сезонски) работни места како резултат на инвестициите во развојниот проект	(5 поени)
2. Предложената активност ќе резултира со зголемена продажба на претпријатието	(10 поени)
3. Предложената активност ќе доведе до зголемено вработување и продажба за другите актери во синџирот на снабдување	(5 поени)
Технички пристап (30 поени)	
1. Методологијата за спроведување на проектот е јасна и реална во однос на времето и потребните ресурси	(15 поени)
2. Други засегнати страни кои ќе имаат бенефит од развојниот проект	(10 поени)
3. Активноста е иновативна (нешто ново) во споредба со моменталниот бизнис модел на претпријатието	(5 поени)
4. Апликантот има финансиски и човечки ресурси за продолжи со развивање на активноста откако ќе заврши поддршката за IME и MoE	(5 поени)
5. Преку оваа апликација, апликантот ќе усвои подобрени и инклузивни политики и / или практики за човечки ресурси	(2 поени)
Вработување на млади и жени (20 поени)	
1. Директните работни места ги пополнуваат млади (на возраст од 19-29 години)	(10 поени)
2. Директните работни места ги пополнуваат жени	(8 поени)
3. Апликантот планира да воведо нови стимулации или политики за зголемување на вработеноста на жени и / или млади	(5 поени)
Организациски способности (10 поени)	
1. Апликантот имаат добра евиденција во оваа деловна активност и / или пазар;	(5 поени)
2. Апликантот имаат потенцијал и менаџерски капацитет да развива и спроведува интервенција во активноста;	(10 поени)
Ефективност на трошоците (5 поени)	
1. Учеството со директен финансиски придонес на апликантот во вкупните трошоци на активноста е најмалку 20%	(5 поени)

Сите апликанти кои доставиле апликации ќе бидат известени за резултатите од евалуацијата по е-пошта најдоцна 15 дена по одобрувањето на апликациите од страна на Министерство за економија.

Одобрување на апликациите

Пред потпишување на договор за поддршка преку Фондот за предизвици, IME мора да добие претходно одобрување од SDC (Швајцарската Агенција за развој и соработка). Секој апликант ќе биде предмет на проверка од аспект на веродостојност, реномираност на претпријатието и сопствениците со цел да се заштити репутацијата на проектот и Швајцарската Агенција за развој и соработка. Исто така, апликациите чија имплементација

би имала директни негативни последици врз животната средина и влијание на климатските промени нема да се разгледуваат.

IME го задржува правото да финансира која било или ниту една од поднесените апликации. Аплицирањето на овој повик не претставува обврска за доделување на пари од страна на IME, ниту пак IME се обврзува да плати за трошоците направени при подготовка и поднесување на апликацијата. Понатаму, IME го задржува правото да одбие било која или сите апликации, доколку предложените активности не се во најдобар интерес на SDC и Швајцарската влада.

Прифатливи трошоци и принципи на исплата на поддршката

Прифатливи трошоци во апликацијата ќе се сметаат само трошоци директно поврзани со намените дефинирани во повикот **направени во текот на 2021 година**. Предлог буџетот се доставува како посебен документ од техничкиот предлог и содржи проценка на максимални вредности на прифатените трошоци за финансирање. Износите на трошоците треба да се засноваат на реални проценки и понуди што ќе послужат како доказ дека се во опсегот на пазарните цени. Апликантот е должен детално да го пополни буџетот, наведувајќи ги сите единици, бројот на единиците и единечните стапки. Треба да се претстави и наративен опис на трошоците. Паушални суми нема да бидат прифатени. На апликантите им е дозволено да ги менуваат буџетските редови во согласност со потребите на активностите на предлогот.

Сретствата од IME ќе се исплаќаат како фиксна сума по завршувањето на одредена фаза на реализација и постигнување на одреден резултат, што ќе биде детално дефинирано во договорот. Претпријатието ќе треба да поднесе фактура за секоја реализирана фаза наведена во договорот. Заедно со фактурата, претпријатието ќе треба да приложи и придружни финансиски документи како потврда за трошоците кои се поддржани од IME како и за сите останати трошоци во проектот направени од претпријатието и со поддршката на Министерството за Економија. Секое несовпаѓање со договорениот буџет ќе доведе до намалување на износот на ко-финансирање (поддршка) од IME.

Мониторинг и мерење на резултатите од поддршката

Со одобрените апликанти, IME ќе потпише договор за поддршка, ќе ја следи имплементацијата и секои 6 месеци врши мониторинг на резултатите на проектите во времетраење од 2 години по завршувањето на имплементацијата на проектот. Во текот на имплементацијата, претпријатијата со кој е потпишан договор за поддршка мора да ги почитуваат сите правила и процедури на SDC и Palladium (вклучително и процедури за набавки).

Претпријатието е обврзано да пополни основен прашалник со почетни податоци пред реализацијата на проектот како и целосно откривање на сите финансиски и нефинансиски резултати добиени од инвестицијата поддржана од IME и MoE. Овие податоци ќе се сметаат за доверливи и ќе се користат само за целите на проценка на успешноста на проектот

поддржан од ИМЕ и Министерството за економија и во редовните извештаи на ИМЕ спрема Швајцарската Агенција за развој и соработка.

Објавување на резултатите од проектот со поддршка од Фондот за предизвици

ИМЕ во соработка и со согласност на претпријатието корисник на поддршката, периодично ќе објавува на својата веб и фејсбук страница, технички информации за позитивните резултати остварени од реализацијата на проектот со поддршка на ИМЕ и МоЕ. Вкупните сумирани резултати од конечниот извештај за реализацијата на проектот можат да бидат објавени од страна на ИМЕ во (јавно достапни) извештаи. Секое известување или објавување на имплементацијата и резултатите на проектот од страна на апликантот, тој е должен да наведе дека активностата е финансиски поддржана од ИМЕ и МоЕ.

Анекси:

Анекс 1: - Технички предлог (Концепт)

Анекс 2: - Предлог буџет (Образец за буџет)